

## СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Скопје, 25 јули 2013

**ОХРИДСКА БАНКА СО НОВА СОВРЕМЕНА ЕКСПОЗИТУРА ВО ОПШТИНА  
ЦЕНТАР**

Охридска банка продолжува со експанзија на македонскиот пазар. Со цел да овозможи поголема достапност на услугите за своите клиенти и пријатна работна атмосфера за вработените, Охридска банка отвори нова експозитура во строгиот центар на град Скопје.

Новата експозитура ја отворија директорот на Сосиете Женерал за Европа, г. Жанлука Сома и Претседателот на Управен одбор на Охридска банка, г-ѓа. Јитка Пантучкова, во присуство на почесни гости, стопанственици и вработени.

“Оваа експозитура претставува значајна инвестиција на Охридска банка од повеќе причини: ова е десетта експозитура во главниот град Скопје, таа е носечка експозитура за работа со население, нуди удобен сервис за нашите клиенти на површина од 300м<sup>2</sup>, опремена е со сефови и ги има имплементирано нормативните стандарди на Сосиете Женерал од аспект на безбедност” – истакна Јитка Пантучкова.

“И покрај кризата во Европа, патот на Охридска банка, во изминатите шест години, е одбележан со успех под покривот на Сосиете Женерал. Банката ја модернизираше понудата за население и претпријатија, управувањето на односите со клиентите и ги подобри перформансите квалитативно и квантитативно. Отворањето на оваа референтна експозитура го потврдува цврстото позиционирање на Охридска банка на пазарот” – подвлече Жанлука Сома.

Воочи 50-годишнината од катастрофалниот земјотрес, Охридска банка уште еднаш ја потврди хуманоста и солидарноста помеѓу институциите. По овој повод банката донираше клима уреди на градинката 13 *Ноември* што се наоѓа во непосредна близина на експозитурата, како и две монографии од нумизматичката колекција за библиотеката на средното училиште *Јосип Броз Тито*.

Деловната мрежа на Охридска банка брои 27 експозитури, од кои 10 во Скопје, 3 во Охрид, а останатите во градовите ширум територијата на Р. Македонија.